



Здружението на граѓани Иницијатива за европска перспектива (ИЕП) е граѓанска организација насочена кон развој на демократијата во општеството, заштита на човековите слободи и права, борба против сите форми на дискриминација, нечовечко и понижувачко однесување, како и поттикнување на граѓаните да станат поактивни учесници во развојот на демократијата на локално и национално ниво.

### **Визија**

Мир, стабилност и хармонија во земјата со активно учество на Граѓанинот во процесите на одлучување на локално и национално ниво

### **Мисија**

Посветеност во развојот, едукација на граѓаните, нивната информираност, заштита на основните човекови слободи и права, како и изнаоѓање решенија во соработка со јавниот и деловниот сектор за подобрување на положбата и благосостојбата на луѓето

## **Годишен извештај за 2019 година**

### **Проект: Велосипедизам и планинска велосипедска патека на планината Водно**

**Донатор:** Регионален Совет за соработка (RCC) – со средства обезбедени од Европска унија и Град Скопје

**Име на апликант и ко-апликант:** Град Скопје и Иницијатива за европска перспектива

**Општа цел:** Придонес за зајакнување на туризмот во Република С. Македонија

**Специфична цел:** Развој на нова форма на авантуристички туризам во Скопје

**Таргет групи:** Велосипедисти, планинари, локални економски оператори

**Времетраење:** 12 месеци

### **Резултати:**

1. Сертифицирана патека за велосипедизам и планински велосипедизам на Водно
2. Промовиран алтернативен туризам и спортски активности во Водно
3. Развиена локална економија и социјално претприемништво на Водно и соседните области
4. Заштита на животната средина заедно со новите алтернативни туристички економски активности
5. Заштита на планинари и велосипедисти на планината Водно

### **Активности:**



## 1 Развој на патеки за велосипедизам и планински велосипедизам на Водно

1.1 Изградба на патека за велосипедизам и планински велосипедизам на Водно (за полу-екстремни и рекреативни велосипедисти)

1.2 Регистрација на новата патека за велосипедизам и планински велосипедизам на дигитални платформи

1.3 Воспоставување велосипедски места за освежување, вработување и поправка на велосипеди

1.4 Означување на патеката за велосипедизам и планински велосипедизам

## 2. Промоција на активности за алтернативен туризам

2.1 Организација на натпревар во планински велосипедизам

2.2 Социјална медиумска кампања за промоција на новите патеки за велосипедизам и планински велосипедизам

2.3 Производство и дисеминација на нова мапа за патеки за велосипедизам и пешачки патеки

2.4 Организација на фестивалот „Водно алтернативен туризам“

## 3. Локална економија и социјално претприемништво

3.1 Издавање лиценци за мобилни продавници на подрачјето на Водно

3.2 Организација на услуги за изнајмување велосипеди

3.3 Поддршка за функционирање на продавници за велосипеди и спортски (поправки) мобилни продавници

## 4. Заштита на животната средина

4.1 Набавка на мала опрема за собирање, класификација и сегрегација на отпадот

4.2 Потпишување на меморандум за разбирање со јавни претпријатија „Паркови и зеленило“ за редовно одржување покрај новата мапа за велосипедизам и патека за велосипеди

4.3 Организација на курсеви за био-безбедност на Водно за (деца и семејства)

## 5. Заштита на планинари и велосипедисти



## **Проект : Градење отпорност против насилниот екстремизам и тероризам преку јакнење на капацитетите на новинари, медиуми и владини претставници**

**Донатор** : Европска Унија преку програмата Стриве Глобал преку Хедаја (Hedayah, International Centre of Excellence for Countering Violent Extremism)

**Име на апликант и ко-апликант:** Здружение на новинари на Македонија (ЗНМ), Иницијатива за европска перспектива (ИЕП), Институт за мир Коница

**Општа цел:** Зајакнување на отпорноста на македонското граѓанско општество против насилниот екстремизам и тероризам

**Специфична цел:** 1) Зајакнување на капацитетите на медиумите, новинарите владините претставници за објективно известување за насилниот екстремизам и тероризам во Северна Македонија.

2) Подобрување на стандардите во комуникацијата помеѓу медиумите, новинарите и владините претставници за односи со јавност за настани поврзани со насилен екстремизам и тероризмот

**Таргет групи:** новинари, млади новинари и владини претставници за односи со јавност

**Времетраење:** 17 месеци

### **Резултати:**

1. Зајакнати капацитети на претставниците на медиумите и владата за да овозможат објективно известување за насилниот екстремизам и тероризам во Северна Македонија.
2. Подобрени стандарди во комуникацијата за насилен екстремизам и тероризам преку заеднички напор на претставници на медиумите и владата

### **Активности:**

1. Спроведување на мета анализа за состојбата со насилниот екстремизам и тероризам на територија на Западен Балкан и основна студија за начинот на кој медиумите известуваат за настани поврзани со насилен екстремизам и тероризам.
2. Дизајн на наставни програми за обука на млади новинари, студенти по новинарство за насилен екстремизам и тероризам
3. Спроведување на 3 тридневни онлајн работилница наменети за млади новинари и студенти по новинарство
4. Создавање на Национална работна група (од новинари и владини претставници за односи со јавност) за борба против насилниот екстремизам и тероризам
5. Одржување на редовни состаноци со Националната работна група
6. Изработка на Протокол за комуникација помеѓу новинарите и владините претставници за настани поврзани со насилен екстремизам и тероризам
7. Ревизија на постојниот етички кодекс на новинари



8. Креирање на електронски прирачник за новинари за начинот на известување за настани поврзани со насилан екстремизам и тероризам.
9. Видео кампања за промоција на Протоколот и насоките од Етичкиот кодекс за етичко известување за настани поврзани со насилан екстремизам и тероризам

## **Други активности:**

1. Консултантски услуги за изготвување на прирачник за оперативни процедури на Балканска мрежа за рурален развој

**Ентитет:** Мрежа за рурален развој на Република Македонија

**Период на имплементација:** Декември 2019г.

2. Консултантски услуги за изработка на среднорочна стратегија за Мунлајт продукција.

**Ентитет:** Мунлајт Продукција Скопје

**Период на спроведување:** Октомври 2019г.

3. Консултантски услуги за подготовка на деловен план за периодот 2019-2023

**Ентитет:** Борографика, Скопје

**Период на спроведување:** Март 2019г

4. Обука за практични комуникациски вештини

**Ентитет :** П.И.И.К.о ДООЕЛ

**Период на спроведување:** Март 2019